



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Економски факултет - Скопје



Бр. _____

Дата. _____ 2014 година

Врз основа на член 63 и член 99 став 4 од од Законот за високото образование (Сл.весник на Р.Македонија бр.35/08...116/14), и член 39 од Правилникот за внатрешните односи и работењето на Економскиот факултет - Скопје во состав на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Наставно – научниот совет на седницата одржана на ден 27.8.2014 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

Согласно член 99 став 4 од Законот за високото образование, на студиските програми на прв циклус студии на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје, **СЕ ВОВЕДУВААТ** „прозорци за мобилност“ односно наставни предмети чии активности може да се изведуваат и на англиски јазик.

Согласно член 99 став 4 од Законот за високото образование (Сл.весник на Р.Македонија бр.35/08...116/14): „Сите студиски програми на сите високообразовни установи, рамномерно распределени по задолжителните и изборните наставни предмети содржат и „прозорци за мобилност“, односно наставни предмети чии активности може да се изведуваат и на англиски јазик и нивниот минимален број изнесува не помалку од 10% од студиската програма или најмалку 20 ЕКТС“.

Наставните предмети на прв циклус студии чии активности може да се изведуваат и на англиски јазик, распределни по припадност на катедри се следни:

КАТЕДРА ПО Е-БИЗНИС

- Системска анализа
- Интернет маркетинг
- Е-бизнис иновации
- Е-бизнис дистрибутивни канали
- Е-бизнис логистика
- Е-менаџмент на односите со потрошувачите

КАТЕДРА ПО ЕКОНОМИЈА

- Основи на економијата
- Макроекономија
- Економски развој
- Микроэкономија
- Економетрија

КАТЕДРА ПО МАРКЕТИНГ

- Основи на маркетинг
- Економика на внатрешна трговија
- Однесување на потрошувачите
- Маркетинг менаџмент
- Управување со производот
- Промоција
- Маркетинг на услужни дејности
- Маркетинг политика на цени
- Меѓународен маркетинг



- Маркетинг истражување
- Стратегиски маркетинг
- Односи со јавноста
- Директен маркетинг
- Маркетинг на трговски претпријатија
- Методи на продажба

КАТЕДРА ПО МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА

- Осигурување
- Статистика за бизнис и економија
- Економетрија
- Квантитативни методи во финансии

КАТЕДРА ПО МЕНАџМЕНТ

- Менаџмент на промени
- Деловно планирање
- Проектен менаџмент

КАТЕДРА ПО НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

- Европски економски интеграции
- Мултилатерален трговски систем
- Мултилатерална трговска регулатива

КАТЕДРА ПО СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

- Корпоративно финансиско известување
- Управувачко сметководство
- Ревизија
- Сметководствени контролни системи

КАТЕДРА ПО ФИНАНСИСКИ МЕНАџМЕНТ

- Финансиски пазари и институции
- Монетарна економија
- Банкарство

Оваа одлука може да се менува, со одлука на Наставно – научниот совет по претходно добиени предлози од страна на катедрите, или согласно законските одредби.

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзното донесување, а ќе започне да се применува од учебната 2014/2015 година.

Се задолжува раководителот на студентски прашања да ја објави, листата на предмети по катедри чии активности може да се изведуваат и на англиски јазик на веб – страната на Факултетот.

Оваа одлука да се достави до: Проректор за настава, Раководители на катедри, Одделение за студентски прашања, архива, досие на седницата.

Изработил: Д.К

ДЕКАН

Проф. д-р Љубомир Дракулевски



Бр. _____

Дата. _____ 2014 година

Врз основа на член 63 и член 99 став 4 од Законот за високото образование (Сл.весник на Р.Македонија бр.35/08...116/14), член 39 од Правилникот за внатрешните односи и работењето на Економскиот факултет - Скопје во состав на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, предлогот на Советот на втор циклус студии утврден со Записник бр.0207-2197/2 од 25.8.2014 година, Наставно – научниот совет на седницата одржана на ден 27.8.2014 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

Согласно член 99 став 4 од Законот за високото образование, на студиските програми на втор циклус студии на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје, **СЕ ВОВЕДУВААТ** „прозорци за мобилност“ односно наставни предмети чии активности може да се изведуваат и на англиски јазик.

Согласно член 99 став 4 од Законот за високото образование (Сл.весник на Р.Македонија бр.35/08...116/14): **„Сите студиски програми на сите високообразовни установи, рамномерно распределени по задолжителните и изборните наставни предмети содржат и „прозорци за мобилност“, односно наставни предмети чии активности може да се изведуваат и на англиски јазик и нивниот минимален број изнесува не помалку од 10% од студиската програма или најмалку 20 ЕКТС“.**

Наставните предмети на втор циклус студии чии активности може да се изведуваат и на англиски јазик, распределени по припадност на студиски програми се:

Е-БИЗНИС МЕНАЏМЕНТ:

Едногодишни студии:

1. Интернет маркетинг апликации и алатки

Двегодишни студии:

1. Интернет маркетинг апликации и алатки

2. Е-бизнис иновации

3. Проектен менаџмент

ЕВРОПСКИ СТУДИИ:

1. Европски економски интеграции

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ

1. Економски развој – теории и емпириски факти

2. Меѓународните пазари на капитал и економскиот развој

МАРКЕТИНГ:

1. Принципи на маркетинг

2. Однесување на потрошувачите

3. Промоција

4. Политика на производ

5. Дистрибуција со методи на продажба

6. Маркетинг – менаџмент

7. Маркетинг – истражување

8. Меѓународен маркетинг



9. Маркетинг на услужни дејности

МБА МЕНАЏМЕНТ:

1. Менаџмент на промени

МЕНАЏМЕНТ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО

1. Осигурување

МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА, ФИНАНСИИ И БАНКАРСТВО

Едногодишни студии:

1. Современи монетарни концепции
2. Меѓународни финансии

Двегодишни студии:

1. Финансиски пазари и институции
2. Монетарна економија

СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

Едногодишни студии:

1. Ревизија

Двегодишни студии:

1. Ревизија
2. Стратегиско сметководство на менаџментот

СТАТИСТИЧКИ МЕТОДИ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА

1. Теоретска економетрија

СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

1. Стратегиски менаџмент на човечки ресурси
2. Меѓународен менаџмент на човечки ресурси
3. Деловна етика

УПРАВУВАЊЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

1. Јавно-приватно партнерство

Оваа одлука може да се менува, со одлука на Наставно – научниот совет по претходно добиени предлози од страна на Советот за втор циклус студии или согласно законските одредби.

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзното донесување, а ќе започне да се применува од учебната 2014/2015 година.

Се задолжува раководителот на студентски прашања да ја објави, листата на предмети по студиски програми чии активности може да се изведуваат и на англиски јазик на веб – страната на Факултетот.

Оваа одлука да се достави до: Проректор за настава, Раководител на втор циклус студии, Раководители на студиски програми, Одделение за студентски прашања, архива, досие на седницата.

ДЕКАН

Изработил: Д.К

Проф. д-р Љубомир Дракулевски